



**Корисничко упатство за подесување на
Mozilla Firefox
ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ**



Содржина

1	Вовед.....	3
2	Uninstall / Install на Mozilla Firefox.....	3
2.1	Деинсталирање (бришење) на Mozilla Firefox.....	3
2.2	Инсталација на Mozilla Firefox 52.0.2.....	4
3.	Подесувања на Mozilla Firefox.....	4




1 Вовед


Со последната верзија на прелистувачот Mozilla Firefox, како и со некои негови претходни верзии, нема да бидете во можност да ги користите услугите на веб порталот на ФЗОМ. Во ова упатство ќе Ви биде прикажана постапката за инсталација на верзијата на Mozilla Firefox со која се надминува настанатиот проблем.

2 Uninstall / Install на Mozilla Firefox

Во овој дел ќе ви биде објаснета постапката како да направите инсталација на Mozilla Firefox 52.0.2. Доколку на вашиот компјутер имате инсталирано друга верзија на Mozilla Firefox потребно е истата да ја деинсталирате како во постапката 2.1.

2.1 Деинсталирање (бришење) на Mozilla Firefox

За да започнете со инсталација на оваа верзија на Mozilla Firefox на Вашиот компјутер, потребно е прво да направите деинсталирање - uninstall на тековната верзија на Mozilla Firefox. Оваа постапка се прави на следниов начин: во зависност од верзијата на оперативниот систем кој го имате, потребно е да го отворите прозорецот Control Panel (доколку имате оперативен систем Windows 7, 8 или 10) притиснете ги истовремено копчињата од тастатура Start  и X и од понуденото мени изберете ја опцијата Control Panel. Потоа кликнете на насловот Programs and Features. Во новиот прозорец кој ќе ви се отвори, ќе ја пронајдете тековната инсталација на Mozilla Firefox, изберете ја со десен тастер на глумчето и кликнете Uninstall како што е прикажано на сликата подолу.



2.2 Инсталација на Mozilla Firefox 52.0.2

Откако ќе завршите со точка 2.1 од ова поглавје, потребно е да ја инсталирате верзијата на Mozilla Firefox. Инсталацијата можете да ја превземете од следниот линк:

<https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0.2esr/win32/en-US/Firefox%20Setup%2052.0.2esr.exe>

3. Подесувања на Mozilla Firefox


Во овој дел ќе ви биде прикажана постапката која задолжително треба да ја направите откако ќе завршите со инсталација на прелистувачот.

Чекор 1:


Откако ќе завршите со инсталација на Mozilla Firefox, потребно е да ја вклучите т.е за прв пат да ја стартувате инсталираната верзија. Тоа ќе го направите на следниот начин: со двоен клик на иконата на Mozilla Firefox која е поставена на вашиот Desktop, кликувате на опцијата која се наоѓа во горниот десен агол на прозорецот. Ја пронаоѓате опцијата Open Menu.



Кликувате на опцијата Options, а потоа ви се отвара нова страна со мени во левиот дел. Кликувате на опцијата Advanced->Update. Треба да се отстрани изборот на **Use a background service to install update** и **Never check for updates**, како што е прикажано на слика (2 и 3)



Слика 2:



Слика 3

Откако ќе ја завршите постапката можете да продолжите со работа на веб порталот на Фондот.

